



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
ИНФО ЛИНИЈА (БЕСПЛАТНА) 0800 33 222
Е-пошта: info@fzo.org.mk
Web: www.fzo.org.mk

Дата: 14 февруари 2013

Соопштение за медиуми

Пререгистрација на навработени лица

Согласно одредбите на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 142/08, 64/09, 156/09, 166/10, 53/11, 185/2011, 44/2012 и 15/2013), **предвидени се определени правила за лицата кои минатата година добиле здравствено осигурување на товар на Буџетот на Република Македонија за себе и своето семејство врз основ на своите пониски примања и за лицата кои прв пат здравствено ќе се осигуруваат по овој основ.**

Со цел да се обезбеди континуитет во здравственото осигурување за овие лица почнувајќи од **01 февруари 2013 (петок) заклучно со 31 март 2013 година**, ги повикуваме сите лица кои согласно законот ги исполнуваат условите, да дојдат да се регистрираат. **Оваа обврска се однесува и за сите оние кои се регистрираа во 2012 година, да се пререгистрираат во соодветната подрачна служба на Фондот според местото на живеење.** Невработените лица носители на здравствено осигурување потребно е да се пререгистрираат во подрачните служби на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Пререгистрирањето е со цел да се изврши промена на основот на осигурување, со потпишување изјава за остварени приходи и презаверка на здравствените легитимации како и потполнување на барање за издавање на електронска здравствена картичка.

Иако ФЗОМ ги повика сите невработени 2 месеци пред стапувањето на сила на законот, а со цел обезбедување на континуитет на здравствено осигурување кај невработените лица, мораме да констатираме дека одзивот на невработените лице е многу слаб. **Половина месец од започнувањето на пререгистрацијата само 14.785 лица, од вкупно 228.548 лица носители на здравствено осигурување, т.е само 6.47% извршиле пререгистрација.**

Основот за здравствено осигурување според член 5 став 1 точка б (невработени лица) од законот за здравствено осигурување е на товар на буџетот на Р.Македонија како категорија. Со измените на законот од 01.09.2011 за невработените лица кои извршиле пререгистрација, буџетот на Република Македонија преку Министерство за здравство ќе продолжи да плаќа за здравствено осигурување.

Фондот за здравствено осигурување на Македонија би сакал да апелира и да ги повика граѓаните опфатени со овој повик што поскоро да извршат пререгистрација и да не го чекаат последниот момент за пререгистрација за да се избегнат гужвите, доцнењата и нервозите, но истовремено Фондот сака да се осигура дека нашите осигуреници ќе си ги остваруваат своите права во континуитет. Особено апелираме до лицата во поголемите градови, чиј процент на пререгистрација до сега е следниов: Скопје 3.32%, Кавадарци 3.46%, Струга 4.98%, Прилеп 4.70%, Кичево 5.66%, Берово 3.52%, Делчево 7.99%, К.Паланка 10.26%, Тетово 13.87% Охрид 5.26% , да дојдат и да се пререгистрираат.

Сите потребни документи за пререгистрација се наоѓаат на шалтерите на ФЗОМ и на веб страницата на фондот <http://www.fzo.org.mk/preregistracija>, **Фондот преку својата инфо линија 080033222 и инфо мејлот info@fzo.org.mk** стои на располагање за било какви прашања.